

Планирање на цели за избрани матични лекари од општа медицина-Гинекологија за период Јануари-Март 2010

(Ц-цели; П-програма; ПП-потпрограма; Ш-шифра)

Ц	П	ПП	Ш	Цели	Опис на активности на избраниот лекар	% од кап.	Обем на реализација	Начин на пресметка
1	901	1	5	Рецепти	Рационално користење и рационално пропишување на лекови од Листата на лекови на товар на Фондот, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.	7%	За сите осигурени лица кои го избрале	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)
1	902	1	5	Упати	Рационално упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.	2%	За сите осигурени лица кои го избрале	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)
1	903	1	5	Боледувања	Рационално и оправдано пропишување на боледување, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.	2%	За сите осигурени лица кои го избрале	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)
1	904	1	5	ПАП - Тест	Превентивни мерки и активности за малигни заболување на грлото на матката - земање на брис од PVU (Portio vaginalis uteri)	15%	3,125% од популацијата на осигурени жени за 1 година со неможност да се реализира истата цел на исти пациенти во наредната 1 година	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)
1	905	1	5	Едукативни предавања за сексуално преносливи болести и контрацепција на ученици и студенти од 14-26 години	Превентивни мерки и активности за спречување на сексуално преносливи болести и несакана бременост на популација над 14 до 26 годишна возраст.	3%	1 предавање на секои 125 осигурени лица годишно	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)
1	906	1	5	Микробиолошки брис	Превентивни мерки и активности со земање на брис за микробиолошко испитување	3%	За сите бременосигурени жени (12-14 недела на бременост и 35 недела на бременост)	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)

2	906	2	5	Колпоскопија по индикација на позитивен ПАП - тест	Превентивни мерки и активности за малигни заболување - колпоскопски преглед	5%	За сите осигурени жени со позитивен ПАП тест	Активностите треба да се пресметуваат во целост (по старо)
3	906	3	5	Преглед на дојка	Превентивни активности за рано откривање на малигни болести	3%	3,125% од популацијата за 1 година со неможност да се реализира истата цел на ист пациент во наредните 4 години	Активностите треба да се пресметуваат процентуално (ново)